



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

07.12.2017 год.

Бр.ХП

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.гласник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

ЗАКЛУЧОК *за објавување на актиите* *донесени на 4-та седница* *на Советот на Општина Крушево* *одржана на ден 07.12.2017 год.*

1. **СЕ ОБЈАВУВААТ** актите донесени на 4-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 07.12.2017 година.

2. Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.09-1075/1 од 07.12.2017 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево
м-р Томе Христоски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 и 16 и член 63 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на Р.М.” бр.5/2002), член 19 а. став 5 од Законот за јавните претпријатија (“Сл.Весник на Р.М.” бр.38/96; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/10; 6/12; 119/13; 41/14; 138/14; 25/15; 61/15 и 39/16), и член 62 став 1 точка 9 и 16 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 14/16), Градоначалникот на Општина Крушево, донесе:

РЕШЕНИЕ **за именување на ВД директор на ЈП** **„Комуна” Крушево**

1. За ВД директор на ЈП „Комуна” Крушево, **СЕ ИМЕНУВА НАУМ ИЛИЕСКИ** од Крушево, ул.”Партизанска” бр.41б, дипломиран Економист.

2. ВД директорот ќе ја извршува функцијата до именување на директор по распишан конкурс, но не подолго од 6 (шест) месеци.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Крушево.

4. Примерок од ова Решение да се достави до именуваниот, ЈП „Комуна” Крушево и Архива на Општина Крушево.

Образложение

Општина Крушево врз основа на Јавен конкурс за избор на директор, со Решение бр.08-831/7 од 11.11.2013 година, за директор на ЈП „Комуна” Крушево го избра Велко Крестески од Крушево со мандат од 4 (четири) години, започнувајќи од 02.12.2013 година.

Заради истек на мандатот на директорот, а затоа што не е спроведена постапка за избор на директор, Градоначалникот на Општина Крушево именува вршител на должноста директор до именување на директор по распишан конкурс, но не подолго од 6 (шест) месеци.

Согласно член 19а. став 5 од Законот за јавните претпријатија, Градоначалникот на Општина Крушево се реши како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Против ова Решение допуштена е жалба во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на истото до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Бр.09-1072/1 од 06.12.2017 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево
м-р Томе Христоски, с.р.

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр. бр.1/2007 и 16/2014) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на четвртата седница, одржана на 07.12.2017 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

СЕ УСВОЈУВА записникот од 3-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 17.11.2017 година, заедно со дополнувањата.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

Бр.08-1050/3 од 07.12.2017 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 18 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007 и 16/2014), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет за изградба на Резервоар за питка вода во н.м. Борино, Општина Крушево

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет за изградба на Резервоар за питка вода во н.м. Борино, Општина Крушево.

Член 2

Општина Крушево го утврдува како приоритет проектот за изградба на **Резервоар за питка вода во н.м. Борино**, Општина Крушево за да може да аплицира за средства распределени на општина Крушево со Одлука за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ склучен помеѓу Влада на Република Македонија, Министерство за транспорт и врски и Европската инвестициона банка.

Член 3

По неговото одобрување од Европската инвестициона банка, проектот ќе се реализира со средствата распределени на општина Крушево со Одлука за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ склучен помеѓу Влада на Република Македонија, Министерство за транспорт и врски и Европската инвестициона банка.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1050/4 од 07.12.2017 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 18 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007 и 16/2014), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет за доградба на Водоводна линија за водоснабдување на с. Саждево, од постоечка приклучна шахта до постоечка линиска шахта бр.1 во Општина Крушево

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет за доградба на Водоводна линија за водоснабдување на с. Саждево, од постоечка приклучна шахта до постоечка линиска шахта бр.1 во Општина Крушево.

Член 2

Општина Крушево го утврдува како приоритет проектот за доградба на **Водоводна линија за водоснабдување на с. Саждево, од постоечка приклучна шахта до постоечка линиска шахта бр.1 во Општина Крушево** за да може да аплицира за средства распределени на општина Крушево со Одлука за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ склучен помеѓу Влада на Република Македонија, Министерство за транспорт и врски и Европската инвестициона банка.

Член 3

По неговото одобрување од Европската инвестициона банка, проектот ќе се реализира со средствата распределени на општина Крушево со Одлука за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ склучен помеѓу Влада на Република Македонија, Министерство за транспорт и врски и Европската инвестициона банка.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1050/5 од 07.12.2017 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 18 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007 и 16/2014), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет за изградба на Атмосферска и фекална канализација со пречистителна станица во н.м. Норово, Општина Крушево

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет за изградба на Атмосферска и фекална канализација со пречистителна станица во н.м. Норово, Општина Крушево.

Член 2

Општина Крушево го утврдува како приоритет проектот за изградба на **Атмосферска и фекална канализација со пречистителна станица во н.м. Норово**, Општина Крушево за да може да аплицира за средства распределени на општина Крушево со Одлука за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ склучен помеѓу Влада на Република Македонија, Министерство за транспорт и врски и Европската инвестициона банка.

Член 3

По неговото одобрување од Европската инвестициона банка, проектот ќе се реализира со средствата распределени на општина Крушево со Одлука за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ склучен помеѓу Влада на Република Македонија, Министерство за транспорт и врски и Европската инвестициона банка.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1050/6 од 07.12.2017 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/2015, 217/15 и 31/2016 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.Весник на РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, и 109/2014 година), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.

весник на Р.М.“ бр.5/2005) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007 и 16/2014), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето во **Општина Крушево**

Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Ристо Маркоски изградени на КП. бр. 4011 и дел на КП. бр. 4002 КО Крушево во град Крушево према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.



Бр.08-1050/8 од 07.12.2017 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ”бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/2015, 217/15 и 31/2016 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ”бр.56/11, 162/12, 95/13, и 109/2014 година), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2005) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007 и 16/14) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 07.12.2017 година донесе:

О Д Л У К А

со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето во Ойштина Крушево

Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Перо Пејчиноски изграден на КП. бр. 1894/1 КО Крушево вон град према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.



Бр.08-1050/9 од 07.12.2017 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 50 и член 87е од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.07.2017 година, донесе:

З А К Л У Ч О К

1. Се задолжува Локалниот младински Совет на Општина Крушево, да изврши корекција на делови од доставената Програма за 2018 година, доставена на 23.11.2017 година и да ја достави на наредна седница на Советот на Општина Крушево на разгледување.

2. Овај заклучок влегува во сила со денот на објавување на Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1050/10 од 07.12.2017 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“, бр. 199/14, 44/15, 193/15 , 31/16 и 163/16), член 22, став 1, точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6 и 7 од Статутот на Општина Крушево, (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на ден 07.12.2017 година го донесе следното:

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА КРУШЕВО ЗА 2017 ГОДИНА

1. Програмата за Урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2017 година бр.08-36/10 од 13.01.2017 година, дополнувањето на Програмата за Урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2017 година бр.08-156/7 од 14.02.2017 година и дополнувањето на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2017 година бр.01-692/7 од 04.08.2017 година, се дополнува во точка 2 со став 2.7 и 2.8, во точка 3 со став 3.9, во точка 5 со став 5.11, став 5.12, став 5.13, став 5.14, став 5.15 и став 5.16 и гласи:

2.7. Детален урбанистички план за ГРАДСКА ЧЕТВРТ 6 блок 6.4 за изградба на хотели. Површина на плански опфат 1,32ха.




Границите на планскиот опфат на кој ќе се врши изготвувањето на Детален урбанистички план за изградба на хотели се усогласени со новиот ГУП за град Крушево за ГРАДСКА ЧЕТВРТ 6 блок 6.4, прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.

2.8. Детален урбанистички план за ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 блок 3.3. за изградба на хотели. Површина на плански опфат 2,42ха.

Границите на планскиот опфат на кој ќе се врши изготвување на Детален урбанистички план за изградба на хотели се усогласени со новиот ГУП за град Крушево за ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 блок 3.3, прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.

3.9. ЛУПД за уредување на просторот со намена ДЗ спорт и рекреација - полетувалиште за параглајдеристи и придружни содржини на дел од КП 2880, КО Крушево вон град, Општина Крушево



Границите на планскиот опфат на кој ќе се врши изготвување на ЛУПД за уредување на просторот со намена ДЗ спорт и рекреација - полетувалиште за параглајдеристи и придружни содржини на дел од КП 2880, КО Крушево вон град, Општина Крушево се

прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.

5.11. Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект - улица во н.м. Јакреново, Општина Крушево



Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши изготвување на Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект - улица во н.м. Јакреново, Општина Крушево, се прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.



5.12. Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализациона мрежа во н.м. Саждево, Општина Крушево.



Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши изготвување на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализациона мрежа во н.м. Саждево, Општина Крушево, се прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.



5.13. Проект за инфраструктура за: инвестиционо - техничка документација „Проект за имплементација на оптички кабел на релација с.Воѓани - с.Единаковци (обезбедување на заштита во транспортна електронска комуникациска мрежа на делница Битола - Прилеп) на Македонски Телеком АД - Скопје - КО Бучин



Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши изготвување на Проект за инфраструктура за атмосферска и фекална канализација со пречистителна станица за с. Норово, Општина Крушево, се прикажани во графичкиот приказ кој е составен дел на оваа програма.

5.15. Проект за инфраструктура за атмосферска и фекална канализација со пречистителна станица за н.м. Пресил, Општина Крушево




Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши изготвување на Проект за инфраструктура за: инвестиционо - техничка документација „Проект за имплементација на оптички кабел на релација с.Воѓани - с.Единаковци (обезбедување на заштита во транспортна електронска комуникациска мрежа на делница Битола - Прилеп) на Македонски Телеком АД - Скопје - КО Бучин, се прикажани во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма

5.14. Проект за инфраструктура за атмосферска и фекална канализација со пречистителна станица за с. Норово, Општина Крушево

Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши изготвување на Проект за инфраструктура за атмосферска и фекална канализација со пречистителна станица за н.м. Пресил, Општина Крушево, се прикажани во графичкиот приказ кој е составен дел на оваа програма.

5.16. Проект за инфраструктура за фекална и атмосферска канализација во н.м. Јакреново, Општина Крушево



Границите на проектниот опфат на кој ќе се врши изготвување на Проект за инфраструктура за фекална и атмосферска канализација во н.м. Јакреново, Општина Крушево, се прикажани во графичкиот приказ кој е составен дел на оваа програма.

2. Ова дополнување влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Крушево и станува составен дел на Програмата за Урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2017 година, бр. 08-36/10 од 13.01.2017 година, дополнувањето на Програмата за Урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2017 година бр.08-156/7 од 14.02.2017 година и дополнувањето на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2017 година бр.01-692/7 од 04.08.2017 година.

СОДРЖИНА

Р.бр.	стр.
1.Заклучок за објавување на актите донесени на 3-та седница на Советот на Општина Крушево	1
2. Решение за именување на ВД директор на ЈП „Комуна” Крушево	1
3. Заклучок за усвојување на записникот од 3-та седница на Советот на Општина Крушево	2
4. Одлука за утврдување на приоритет за изградба на Резервоар за питка вода во н.м. Борино, Општина Крушево	2
5. Одлука за утврдување на приоритет за доградба на Водоводна линија за водоснабдување на с.Саждево, од постоечка приклучна шахта до постоечка линиска шахта бр.1 во Општина Крушево	2
6. Одлука за утврдување на приоритет за изградба на Атмосферска и фекална канализација со пречистителна станица во н.м. Норово, Општина Крушево	3

7. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Крушево за 2017 год....3

Прилог PDF

8. Одлука со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето во Општина Крушево по барање од Ристо Маркоски од Крушево;

9. Одлука со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето во Општина Крушево по барање од Перо Пејчиноски од Крушево..... 4

10. Заклучок за задолжување на локалниот младински Совет на Општина Крушево4

11. Дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2017 год..... 4

Редакциски одбор на Општина Крушево.

